



# СЛУЖБА

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА

Službeni vjesnik SR  
Makedonije

91001 Skopje  
fah 51

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик. — Огласи според тарифата. — Жиро-сметка кај Службата на општественото книговодство 60802-603-19644

Петок, 26 октомври 1979

БЕЛГРАД

БРОЈ 54

ГОД. XXXV

Цена на овој број е 36 динари. — Претплатата за 1979 година изнесува 800 динари. — Редакција: Улица Јована Ристиќа бр. 1, Пошт. факс 226. — Телефони: централа 650-155; Уредништво 651-885; Служба за претплата 651-732; Комерцијален сектор 651 671; Телекс 11756

769.

Врз основа на член 16 став 2 од Законот за личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ и за надоместите на личните доходи на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 30/75 и 16/77). Административната комисија на Собранието на СФРЈ на седницата од 23 октомври 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ЛИЧНИТЕ ДОХОДИ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ ШТО ГИ ИЗБИРА ИЛИ ИМЕНУВА СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Основицата за утврдување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ се усогласува за 12% и се утврдува во износ од 4 805 динари.

2. Личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се исплати од 1 октомври 1979 година, а ќе се изврши врз товар на наменските средства на органот во кој функционерот го остварува личниот доход.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

120-152/79-013

23 октомври 1979 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Рајко Гаговиќ, с. р.

770.

Врз основа на член 3 став 2 од Одлуката за надоместите на личните доходи и на другите примања на делегатите во Собранието на СФРЈ („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/77), Административната комисија на Собранието на СФРЈ, на седницата од 23 октомври 1979 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД НА ДЕЛЕГАТИТЕ ШТО ГО ОСТВАРУВААТ НАДОМЕСТОТ НА ЛИЧНИОТ ДОХОД ВО СОБРАНИЕТО НА СФРЈ**

1. Надоместот на личниот доход на делегатите што го остваруваат надоместот на личниот доход во Собранието на СФРЈ се усогласува за 12%.

2. Усогласувањето на надоместот на личниот доход од точка 1 на оваа одлука ќе се изврши од 1 октомври 1979 година, а надоместот на личниот до-

ход ќе се исплати врз товар на наменските средства на Собранието на СФРЈ.

3. Право на усогласувањето од точка 1 на оваа одлука имаат и сојузните пратеници, делегати и функционери што го остваруваат личниот доход во Собранието на СФРЈ според Законот за работата и правата на делегатите во Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и функционерите во федерацијата на кои им престанала функцијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 17/67 и 34/77)

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

120-153/79-013

23 октомври 1979 година  
Белград

Административна комисија на Собранието на СФРЈ

Претседател,

Рајко Гаговиќ, с. р.

771.

Врз основа на член 74 став 3 од Законот за Службата на општественото книговодство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 2/77 и 22/78), на предлог од генералниот директор на Службата на општественото книговодство, Сојузниот извршен совет донесува

## УРЕДБА

**ЗА НАЧИНОТ И УСЛОВИТЕ ПОД КОИ КОРИСНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНИ СРЕДСТВА МОЖАТ КАЈ СЛУЖБАТА НА ОПШТЕСТВЕНОТО КНИГОВОДСТВО ДА ОТВОРААТ И УКИНУВААТ СМЕТКИ**

### І. ОПШТИ ОДРЕДБИ

#### Член 1

Со оваа уредба се пропишуваат начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство (во натамошниот текст: Службата) да ги отвораат и укинуваат сметките предвидени во член 72 од Законот за Службата на општественото книговодство, и тоа:

- 1) жиро-сметки;
- 2) сметки на издвоените средства;
- 3) сметки на средствата за вршење на посебни функции на определени корисници (банки и заедници на осигурување, како и нивните единици и самоуправни интересни заедници и др.);
- 4) сметки за уплата на приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправните интересни заедници;
- 5) проодни сметки за заеднички приход.

## Член 2

Како корисници на општествени средства (во натамошниот текст: корисник), во смисла на оваа уредба, се сметаат: основните организации на здружен труд, работните организации, сложените организации на здружен труд и други облици на здружување на организациите на здружен труд; договорните организации на здружен труд; народните банки, банките и другите финансиски организации; заедниците за осигурување на имоти и лица, заедниците за реосигурување, заедниците за ризик и здруженијата на заедниците за осигурување на имоти и лица; земјоделските и другите задруги; самоуправните интересни заедници и нивните основни заедници и единици, месните заедници и другите самоуправни организации и заедници и нивните здруженија; општествено-политичките заедници и нивните органи, нивните организации и фондови и други државни органи; Службата на општественото книговодство; самоуправните фондови; стопанските комори и општите здруженија; општествено-политичките организации и другите општествени организации, работните заедници; куќните совети и другите општествени правни лица, како и другите организации и заедници и фондовите што користат и располагаат со општествени средства.

Како корисници, во смисла на став 1 од овој член, се сметаат и привремените основни организации во состав на работна организација во основање, работните организации во основање, како и други корисници во основање.

## Член 3

Под сметки кај Службата, во смисла на член 1 од оваа уредба, се подразбираат сметките на кои корисниците, според видот и намената на средствата, ги водат сите свои динарски парични средства.

Од сметките од став 1 на овој член можат да се вршат плаќања само ако постои покритие во смисла на член 82 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство.

## Член 4

Под жиро-сметка на корисникот кај Службата, во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката преку која се вршат сите плаќања со динарски средства во земјата по сите основи од редовното работење на корисникот, издвојувањата на парични средства за определени намени и намирувањата на обврските утврдени со закон и со други прописи, со општествени договори, самоуправни спогодби и други самоуправни општи акти.

## Член 5

Под сметките на издвоените средства, во смисла на оваа уредба, се подразбираат сметките што корисниците ги отвораат кај Службата за средствата што се издвојуваат за посебни намени утврдени со прописи и самоуправни општи акти, како што се средствата на резервите, средствата на заедничката потрошувачка и др.

Сметки од став 1 на овој член можат да имаат само корисници што имаат отворена жиро-сметка

## Член 6

Под сметка на средствата за вршење на посебни функции на определени корисници (во натамошниот текст: сметка за посебни функции), во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката што им се отвора на определени корисници, покрај постојната жиро-сметка, и тоа само за посебни функции за чие извршување е неопходно односните средства да се водат посебно, со оглед на намената на тие средства и кога со посебни прописи тоа е предвидено (банки и нивни единици, заедници за осигурување на имоти и лица и нивни деловни единици и заедници за ризик, заедници за реосигурување, самоуп-

равни интересни заедници и нивни основни заедници и единици, фондови основани со закон, самоуправни фондови и др.).

## Член 7

Под сметки за уплата на приходи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници, во смисла на оваа уредба, се подразбираат уплатните сметки пропишани врз основа на член 28 став 2 од Законот за Службата на општественото книговодство преку кои корисниците, во извршувањето на своите обврски утврдени со закон и други прописи, односно со општествени договори и самоуправни спогодби, вршат плаќање од своите сметки во корист на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправните интересни заедници

## Член 8

Под проодна сметка за заеднички приход, во смисла на оваа уредба, се подразбира сметката кај Службата преку која се водат средствата остварени по основ на заедничкиот приход во согласност со самоуправната спогодба.

Проодната сметка за заеднички приход им се отвора на корисниците што според законот го остваруваат и располагаат со заедничкиот приход.

Службата може, ако потребите бараат и кога тоа е предвидено со самоуправна спогодба или договор, за еден корисник да отвори повеќе проодни сметки за заеднички приход

## II. НАЧИН И УСЛОВИ ЗА ОТВОРАЊЕ НА СМЕТКА

## Член 9

Жиро-сметка кај Службата се отвора врз основа на писмено барање од корисникот.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член жиро-сметка кај Службата се отвора и на барање на органите овластени според посебни прописи.

Кон барањето за отворање на жиро-сметка корисникот прилага соодветна документација, и тоа:

- 1) решение за упис на корисникот во судскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган, ако за односниот корисник регистрирањето е пропишано;
- 2) акт од надлежниот орган за основање, односно самоуправна спогодба за формирање на корисникот, ако регистрирањето не е пропишано;
- 3) правила или статут на општествената организација, односно на здружението на граѓаните;
- 4) известување на органот надлежен за работите на статистиката за распоредување на корисниците;
- 5) договор за депонирање на средствата;
- 6) картони на депонираните потписи на лицата овластени за потпишување на корисниците заради располагање со нивните средства од сметките кај Службата.

Кон барањето за отворање жиро-сметка за редовно работење на Банката, банките се должни, заради обезбедување на дневна ликвидност, истовремено да поднесат и барање за отворање сметки на издвоените средства за средствата на резервниот фонд на банката и на средствата на задолжителната резерва на банките кај Народната банка на Југославија.

Воените единици и воените установи, кон барањето за отворање на сметка кај Службата, поднесуваат акт од сојузниот секретар за народна одбрана дека можат да имаат жиро и други сметки кај Службата, картони со депонирани потписи на лицата овластени за потпишување на налозите за располагање со средствата од сметката кај Службата и друга документација што ќе ја пропише сојузниот секретар за народна одбрана.

**Член 10**

Корисникот може кај Службата да има само една жиро-сметка.

**Член 11**

Секоја основна организација на здружен труд, односно работна заедница има кај Службата своја посебна жиро-сметка.

**Член 12**

Корисникот поднесува барање за отворање на жиро-сметка, заедно со соодветната документација од член 9 на оваа уредба, до организационата единица на Службата во своето седиште. Ако во седиштето на корисникот не постои организациона единица на Службата, барањето се поднесува до организационата единица на Службата месно надлежна според седиштето на корисникот.

Ако корисникот не е запишан во судскиот регистар, односно во регистарот на надлежниот орган, како седиште на корисникот во смисла на оваа уредба, се подразбира местото во кое се извршува основната дејност на корисникот, а ако таа дејност се извршува во повеќе места — местото во кое деловниот орган постојано ја врши својата функција.

Во градовите со повеќе општини и издвоени единици на Службата, на барање на корисникот можат, по исклучок, да се отворат жиро-сметки во една издвоена единица на Службата за сите основни организации на здружен труд и за работната заедница на една работна, односно сложена организација.

Ако основните организации на здружен труд и работните заедници на една работна, односно сложена организација на здружен труд се наоѓаат на подрачјето на иста организациона единица на Службата, тие организации и заедници можат да одлучат, согласно со Самоуправната спогодба, своите жиро-сметки да ги отворат кај организационата единица, односно кај една издвоена единица на Службата.

**Член 13**

Барање за отворање сметка на издвоените средства корисникот, по правило, поднесува истовремено со барањето за отворање на жиро-сметка.

Корисникот може и по отворањето на жиро-сметка да поднесе барање за отворање на сметка на издвоени средства, ако за тоа се укаже потреба.

**Член 14**

Отворањето на сметка за посебни функции се врши врз основа на писмено барање на корисникот.

Барањето од став 1 на овој член може да се поднесе истовремено со барањето за отворање жиро-сметка, а може да се поднесе и дополнително.

**Член 15**

Сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници Службата ги отвора врз основа на посебни прописи.

Пренос на средствата од сметките од став 1 на овој член на соодветни сметки на корисникот на приходите врши Службата врз основа на закон, одлуки и други прописи на општествено-политичките заедници и нивните фондови и самоуправните интересни заедници.

Со средствата од сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници не може да се располага пред пренесувањето на соодветните сметки на корисниците на тие приходи.

**Член 16**

Барање за отворање на проодна сметка за заедничкиот приход поднесува до надлежната организациона единица на Службата корисникот од член 8 на оваа уредба.

Кон барањето се поднесува следната документација:

1) извод од самоуправниот општ акт со кој се уредуваат меѓусебните односи во остварувањето на заедничкиот приход;

2) договор за депонирање на средствата;

3) картони на депонираните потписи на лицата областени за располагање со средствата од оваа сметка.

Преносот на средствата од проодната сметка за заедничкиот приход го врши Службата врз основа на налогот од корисникот.

Со средствата од проодната сметка за заедничкиот приход не може да се врши плаќање, освен го случаите на намирување на обврски што настанале по оснв на распоредувањето на заедничкиот приход.

**Член 17**

Надлежната организациона единица на Службата е должна на корисникот, на негово писмено барање, да отвори соодветна сметка, ако се исполнети условите предвидени со оваа уредба.

Ако организационата единица на Службата утерди дека не се исполнети условите за отворање на сметка според барањето на корисникот, должна е за тоа писмено да го извести подносителот на барањето.

На повторно писмено барање од корисникот, надлежната организациона единица на Службата ќе донесе решение за одобрувањето на барањето за отворање сметка кај Службата, најдоцна во рок од 5 дена од денот на приемот на барањето.

**III. УКИНУВАЊЕ НА СМЕТКИ****Член 18**

Сметките на корисникот, што се водат кај оваа служба, можат да се укинат на барање од корисникот чии средства се водат на тие сметки.

**Член 19**

Корисникот е должен веднаш да ѝ ги пријави на надлежната организациона единица на Службата сите настанати статусни промени, што имаат влијание врз отворањето и врз веќе отворените сметки кај Службата и во врска со тие промени да поднесат соодветна документација.

**Член 20**

Ако над корисникот се отвори стечајна постапка или постапка за редовна ликвидација, надлежната организациона единица на Службата е должна, на барање од стечајниот управник, односно од лицето овластено да ја спроведува постапката за редовна ликвидација, да отвори нова жиро-сметка на корисникот во стечај или ликвидација и истовремено да ја укине постојната жиро-сметка.

Кон барањето од став 1 на овој член стечајниот, односно ликвидациониот управник прилага картон на депонираниот потпис заради располагање со средствата од сметките на корисникот во стечај или ликвидација.

Од донесувањето на решението за отворање на стечајната постапка, односно на постапката за редовна ликвидација од страна на надлежниот орган до поднесувањето на барањето за отворање на нова жиро-сметка на корисникот во стечај, односно во ликвидација, надлежната организациона единица на Службата не може да извршува налози врз товар на постојните сметки на корисниците, над кои е отворена стечајната постапка, односно постапката за редовна ликвидација.

Средствата од укинатата жиро-сметка, Службата ги пренесува врз новоотворената сметка. На таа сметка истовремено се пренесуваат и средствата од

сметката на издвоените средства, проодната сметка за заедничкиот приход и другите сметки на корисниците над кои е отворена стечајна постапка, односно постапка на редовна ликвидација.

## Член 21

Сметките за уплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови и на самоуправните интересни заедници се укинуваат, а средствата од нив се пренесуваат врз други сметки, врз основа на посебни прописи.

## Член 22

Ако на жиро-сметката немало промени во рок од една година, надлежната организациона единица на Службата, по истекот на тој рок, ќе го предупреди корисникот во рок од 15 дена да се изјасни за натамошното користење на сметката. Ако во тој рок корисникот не ја извести Службата, жиро-сметката ќе се укине, а средствата ќе се пренесат на посебна сметка отворена кај Службата за средствата што не се користат. За укинувањето на сметката Службата го известува односниот корисник, а истовремено за тоа го известува надлежниот орган на општествено-политичката заедница, на чија територија се наоѓа седиштето на корисникот.

Со укинувањето на жиро-сметката, се укинуваат и сите други сметки на односниот корисник, а средствата се пренесуваат врз сметката од став 1 на овој член.

## IV. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

## Член 23

Корисниците се должни, во рок од три месеци од денот на влегувањето во сила на оваа уредба, да поднесат барање до надлежната организациона единица на Службата за укинување на сметката чие постоење не е во согласност со законот и со оваа уредба.

Ако на сметките, чие укинување се бара се наоѓаат средства, корисникот е должен истовремено да издаде налог за пренос на тие средства.

## Член 24

Основите организации на здружен труд и работните заедници, како и другите корисници што до денот на влегувањето во сила на оваа уредба работеле преку заедничка жиро-сметка и заедничка сметка на издвоените средства, при отворањето на своја посебна жиро сметка и сметка на издвоените средства, кон писменото барање ја поднесуваат и документацијата предвидена во одредбите на главата II од оваа уредба. Со отворањето на посебната жиро-сметка и на сметката на издвоените средства престанува работењето на корисникот преку заедничката жиро-сметка и заедничката сметка на издвоените средства.

Ако и по отворањето на посебната жиро-сметка и на сметката на издвоените средства во смисла на став 1 од овој член, пристигаат средства на заедничката жиро-сметка, односно на заедничката сметка на издвоените средства, таа сметка добива карактер на проодна сметка за сите корисници што отвориле посебни жиро-сметки, а средствата од таа сметка Службата ги пренесува врз нивните жиро-сметки, односно врз сметките на издвоените средства според спогодбата утврдена меѓу овие корисници и Службата.

Службата може да постапи според став 2 на овој член најдолго три месеци од денот на отворањето на посебните сметки на корисниците.

## Член 25

Организационите единици на Службата се должни во рок од три месеци по истекот на рокот од чл. 23 и 24 на оваа уредба, да извршат контрола на нејзиното применување.

Ако со контролата од став 1 на овој член се утврди дека определени сметки се отворени противно на одредбите на оваа уредба, а корисникот не поднел барање во смисла на чл. 23 и 24 од оваа уредба, организационите единици на Службата ќе го предупредат корисникот, во рок од 15 дена од денот на приемот на предупредувањето, да поднесе потребно барање.

Ако корисникот во рокот од став 2 на овој член не поднесе барање, Службата ќе донесе решение дека корисникот не може да располага со средствата од таа сметка, а средствата ќе ги пренесе врз сметката на средствата што не се користат.

## Член 26

Со денот на влегувањето во сила на оваа уредба престанува да важи Уредбата за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки („Службен лист на СФРЈ”, бр. 59/77).

## Член 27

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 893

18 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

772.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ”, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

## ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1 Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ”, бр. 35/78 и 25/79), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите на извозот и увозот, кој е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени:

„Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковен режим на увозот	Се заменува со кратенка за стоковен режим на увозот
09.01/1a	Кафе сурово во зрно	РК	ЛВ“.

2. Оваа одлука се применува од 1 јануари 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ”.

Е. п. бр. 895

18 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

773.

Врз основа на член 74 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА САМОУПРАВНО СПОГОДУВАЊЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ЗА УВОЗОТ НА СУРОВО КАФЕ ВО 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд што се заинтересирани за увоз и преработка на сурово кафе во 1980 година се должни во рамките на Општото здружение на земјоделството и прехранбената индустрија на Југославија да поведат постапка за самоуправно спогодување околу заедничкото организирање на увозот на кафе, вклучувајќи ја количината на кафето што ќе се увезе од одделни земји, и за други елементи потребни за рационален увоз и рамномерно снабдување на домашниот пазар со кафе.

2. Самоуправната спогодба за заедничко организирање на увозот на сурово кафе организациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука треба да ја склучат до 1 јануари 1980 година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 896

18 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

774.

Врз основа на член 37 од Законот за склучување и извршување на меѓународните договори („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/78), а заради извршување на одредбите на Меѓународната спогодба за кафето од 1976 година, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ОБВРСКАТА ЗА ПРИБАВУВАЊЕ ОПРЕДЕЛЕНИ УВЕРЕНИЈА ПРИ ПРОМЕТОТ НА КАФЕ

1. Организациите на здружен труд при увозот, реекспортот, претоварот и транзитот на кафе во зрно, кафени цреша, кафе во лушпа и зелено, пржено, мелено, декофенизирано, течно и растворливо кафе (во натамошниот текст: кафе), ќе прибават соодветни уверенија предвидени со Меѓународната спогодба за кафето од 1976 година (во натамошниот текст: Меѓународната спогодба).

2. Организацијата на здружен труд која увезува кафе од земја членка на Меѓународната спогодба, од продавачот на кафето ќе прибави уверение за потеклото на кафето, што е пропишано на образецот бр. 1. Тоа уверение организацијата на здружен труд го поднесува на заверување до надлежната царинарница при царинењето на пратката на кафе.

3. Организацијата на здружен труд која увезува кафе од земја што не е членка на Меѓународната спогодба, ќе прибави уверение од Сојузниот

секретаријат за надворешна трговија дека количеството на кафе што го увезува е во рамките на количеството на кафе што е предвидено со Меѓународната спогодба за увоз во Југославија од земја што не се членки на таа спогодба. Тоа уверение Сојузниот секретаријат за надворешна трговија го издава на образецот бр. 2, а организацијата на здружен труд го поднесува до надлежната царинарница при царинењето на пратката на кафе.

4. Организацијата на здружен труд која увезува кафе заради извоз (реекспорт на кафе), од Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, ќе прибави уверение за реекспорт на кафе, што е пропишано на образецот бр. 3. Тоа уверение организацијата на здружен труд го поднесува на заверување до надлежната царинарница.

5. Надлежниот царински орган, при царинењето на кафето, контролира дали организацијата на здружен труд што го увезува кафето ги прибавила уверенијата од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, дали вистинската состојба на кафето што се увезува им одговара на податоците од уверенијата и ја заверува точноста на податоците во нив. Уверенијата од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука заверени од страна на надлежната царинарница, организацијата на здружен труд ги доставува до Сојузниот секретаријат за надворешна трговија, во рок од 30 дена од денот на нивното заверување.

6. По исклучок, организациите на здружен труд не се должни да ги прибават уверенијата од точ. 2, 3 и 4 на оваа одлука, ако се во прашање:

1) мали количества на кафе за непосредна потрошувачка со кои се снабдуваат бродовите и авионите во меѓународниот сообраќај;

2) мостри на кафе: до 60 kg нето тежина, до 120 kg дехидрирани кафени цреша, до 75 kg кафе во мешунки (сушено кафе) до 50,4 kg пржено кафе, или до 20 kg растворливо или течно кафе.

7. Ако на територијата на Југославија се врши претовар или провоз (транзит) на пратка на кафе, без намера за непосреден увоз во Југославија, надлежната царинарница во соодветното уверение што ја придружува пратката на кафе (образци бр. 1, 2, 3, 4 и 5) ќе потврди дека претоварот на кафето во Југославија е извршен под царински надзор.

8. Оригиналните уверенија од точ. 2, 3, 4 и 7 од оваа одлука, ако е во прашање увоз на кафе од земја членка на Меѓународната спогодба, односно за реекспорт, претовар и транзит во земја членка на Меѓународната спогодба, ја придружуваат пратката на кафе со другите документи. Ако е во прашање увоз на кафе од земја што не е членка на Меѓународната спогодба, односно ако е во прашање реекспорт на кафе, претовар и транзит на пратка на кафе во земја која не е членка на Меѓународната спогодба, оригиналните уверенија Сојузниот секретаријат за надворешна трговија ги доставува до Меѓународната организација за кафе, со седиште во Лондон, во рок од 30 дена од последниот ден во месецот во кој е завршено прибавувањето на уверенијата.

9. Образците бр. 1, 2, 3, 4 и 5 се отпечатени кон оваа одлука и се нејзин составен дел.

10. Публички упатства за спроведувањето на оваа одлука, по потреба, дава директорот на Сојузната управа за царини.

11. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 897

20 септември 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Браислав Иковиќ, с. р.



**CERTIFICATE OF ORIGIN FORM**  
**FOR EXPORTS TO MEMBERS**  
**CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE**  
**POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS MEMBRES**

**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION**  
**ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE**  
**22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre**

Form approved by the.  
 Formule approuvée par

1. Valid for importation or replacement until  
 1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

**PART A: FOR USE BY ISSUING AUTHORITY**  
**PARTIE A: A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT**

2. Reference No. Numéro de référence		Country Code Code du pays		Port Code Code du port		Serial No. Numéro d'ordre	
3. Producing country Pays producteur							
4. Country of destination Pays de destination							
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport		6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit		7. Date of shipment Date d'expédition		8. Leave blank Laisser en blanc	
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination							
10. Shipping marks Marques d'expédition a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC  -----/-----/-----		11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants		12. Description of coffee Description du café <input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers		13. Net weight of shipment Poids net du lot  14. Unit of weight Unité de poids <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb	
15. Other relevant information Autres renseignements pertinents							
It is hereby certified that the coffee described above was grown in the above-mentioned producing country Il est certifié par le présent document que le café décrit ci-dessus a été produit dans le pays producteur susmentionné							
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat				17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Date		Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé		Date of issue Date de délivrance		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

**PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.**  
**PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.**

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)		19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations					
Place Lieu		Date Date		Place Lieu		Date Date	
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur				Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé				Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé			

ОБРАЗЕЦ БР. 1 (ПРЕВОД)  
 ЦЕРТИФИКАТ ЗА ПОТЕКЛОТО  
 ФОРМУЛАР 0  
 ЗА ИЗВОЗ ВО ЗЕМЈИТЕ ЧЛЕНКИ

ФОРМУЛАР ОДОБРЕН ОД: МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ

22 BERNERS STREET, LONDRES W1P 4 DD,  
 ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА  
 ДО

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОБЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА ПРОИЗВОДИТЕЛ			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ОДРЕДИШНА ЛУКА ИЛИ МЕСТО			
10. ОЗНАКА НА ИСПОРАКАТА а. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО  -----/-----/----- б. ДРУГИ ОЗНАКИ		12. ВИД НА КАФЕТО  <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО. <input type="checkbox"/> ДРУГО	13. НЕТО ТЕЖИНА НА ПРАКТАТА  ..... 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА. <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ГОРЕНАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГОРЕСПОМЕНАТАТА ЗЕМЈА ПРОИЗВОДИТЕЛ			
16. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАЛА ЦЕРТИФИКАТОТ  ..... ДАТУМ		17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОБЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ  ..... ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО	
..... ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК		..... ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ	

ДЕЛ В: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА ЦЕРТИФИКАТОТ

ПОПОЛНЕТИОТ ЦЕРТИФИКАТ ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ..... ЗАБЕЛЕШКИ..... КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ ПОСТОИ РАЗЛИКА ПОМЕГУ РУБРИКИТЕ 11 И 13)	19. ПОПОЛНУВА ОБЛАСТЕНИОТ НЕЦАРИНСКИ ОРГАН, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И СНАБДЕН СО ТРАНЗИТНИ МАРКИЦИ ЗАБЕЛЕШКИ.....
МЕСТО..... ДАТУМ .....	МЕСТО..... ДАТУМ .....
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА ЦЕРТИФИКАТОТ	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОБЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ
..... ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК	..... ПОТПИС НА ОБЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

**PART A FOR USE BY ISSUING AUTHORITY**  
**PARTIE A : A REMPLIR PAR L'ORGANISME DELIVRANT LE CERTIFICAT**

**CERTIFICATE OF ORIGIN FORM X**  
**FOR EXPORTS TO NON-MEMBERS**  
**CERTIFICAT D'ORIGINE FORMULE**  
**POUR LES EXPORTATIONS VERS LES PAYS NON MEMBRES**

Form approved by the:  
 Formule approuvée par :



**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION**  
**ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE**  
 22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Name and address of exporter Nom et adresse de l'exportateur		3. Reference No. Numéro de référence	
2. Name and address of importer Nom et adresse de l'importateur			
4. Producing country Pays producteur		Country Code Code du pays	
5. Country of destination Pays de destination		Port Code Code du port	
6. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport		7. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	
8. Date of shipment Date d'expédition		9. Leave blank Laisser en blanc	
10. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
11. Shipping marks Marques d'expédition  a. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC ----- / ----- / -----  b. Other marks Autres marques		12. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	
13. Description of coffee Description du café  <input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert  <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié  <input type="checkbox"/> Soluble Soluble  <input type="checkbox"/> Other Divers		14. Net weight of shipment Poids net du lot  15. Unit of weight Unité de poids: <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb	
		16. Other relevant information Autres renseignements pertinents	
17. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		18. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date Date		Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	
Date Date		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

**PART B. FOR USE BY SURVEYING AGENT**  
**PARTIE B : A REMPLIR PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE**

19. CERTIFICATION BY SURVEYING AGENT IN THE CASE OF TRANS-SHIPMENT CERTIFICATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE EN CAS DE TRANSBORDEMENT			
First port of trans-shipment Premier port de transbordement	Trans-shipment date Date du transbordement	Second port of trans-shipment Deuxième port de transbordement	Trans-shipment date Date de transbordement
Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	Destination Destination	Name of ship or other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport
Date Date		Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance	
Date Date		Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance	
20. CERTIFICATION OF IMPORTATION BY SURVEYING AGENT ATTESTATION D'IMPORTATION PAR L'AGENT CHARGE DE LA SURVEILLANCE			
Country of import Pays d'importation	Place of entry Lieu d'entrée	Date Date	
	Date of entry Date d'entrée		
Date Date		Signature of surveying agent Signature de l'agent chargé de la surveillance	
Observations Observations			



**ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ**

ОБРАЗЕЦ БР. 2 (ПРЕВОД)  
ЦЕРТИФИКАТ ЗА ПОТЕКЛОТО  
ФОРМУЛАР X

ЗА ИЗВОЗ ВО ЗЕМЈИТЕ НЕЧЛЕНКИ

ФОРМУЛАР ОДОБРЕН ОД:

**МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА  
ЗА КАФЕ**

22 BERNERS STREET, LONDRES W1P 4 DD,  
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. НАЗИВ И АДРЕСА НА ИЗВОЗНИКОТ		3. ВРСКА БРОЈ	
2. НАЗИВ И АДРЕСА НА УВОЗНИКОТ		ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА
РЕДЕН БРОЈ			
4. ЗЕМЈА ПРОИЗВОДИТЕЛ			
5. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
6. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	7. НАТОВАРНА ЛУКА/ТРАНЗИТНА ЛУКА	8. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	9. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
10. ОДРЕДИШНА ЛУКА ИЛИ МЕСТО			
11. ОЗНАКА НА ИСПОРАКАТА а. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО  б. ДРУГИ ОЗНАКИ	12. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ	13. ВИД НА КАФЕТО <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГО	14. НЕТО ТЕЖИНА НА ПРАКТАТА  15. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
16. ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ГОРЕНАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е ПРОИЗВЕДЕНО ВО ГОРЕСПОМЕНАТАТА ЗЕМЈА			
17. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАЛА ЦЕРТИФИКАТОТ  ..... ДАТУМ		18. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ  ..... ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО	
ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК		ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ	

**ДЕЛ В: ПОПОЛНУВА НАДЗОРНИОТ ОРГАН**

19. ЗАВЕРУВА НАДЗОРНИОТ ОРГАН ВО СЛУЧАЈ НА ТРАНЗИТ			
ПРВА ТРАНЗИТНА ЛУКА	ДАТУМ НА ТРАНЗИТОТ	ВТОРА ТРАНЗИТНА ЛУКА	ДАТУМ НА ТРАНЗИТОТ
ОДРЕДИШТЕ	НАЗИВ НА БРОДОТ ИЛИ НА ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	ОДРЕДИШТЕ	НАЗИВ НА БРОДОТ ИЛИ НА ДРУГО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО
..... ДАТУМ	ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ	..... ДАТУМ	ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ
20. ЗАВЕРКА НА УВОЗОТ ОД СТРАНА НА НАДЗОРНИОТ ОРГАН			
ЗЕМЈА НА УВОЗОТ	МЕСТО НА ВЛЕГУВАЊЕ	.....	
	ДАТУМ НА ВЛЕГУВАЊЕ	..... ДАТУМ	ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ
ЗАБЕЛЕШКИ			

**CERTIFICATE OF RE-EXPORT FORM R**  
**CERTIFICAT DE REEXPORTATION FORMULE**



Form approved by the:  
Formule approuvée par:

**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION**  
**ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE**  
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

1. Valid for importation or replacement until  
1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

**PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY**  
**PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT**

2. Reference No. Numéro de référence		Country Code Code du pays		Port Code Code du port		Serial No. Numéro d'ordre	
3. Country of re-export Pays réexportateur							
4. Country of destination Pays de destination							
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport		6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit		7. Date of shipment Date d'expédition		8. Leave blank Laisser en blanc	
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination							
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC		11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants		12. Description of coffee Description du café		13. Net weight of shipment Poids net du lot	
-----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/-----		..... ..... ..... ..... .....		<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers		..... .....	
		Total				14. Unit of weight Unité de poids <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb	
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents							
It is hereby certified that the coffee described above is being re-exported from the country issuing this Certificate. Il est certifié que le café décrit ci-dessus est actuellement réexporté par le pays qui délivre le présent certificat.							
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat				17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Date		Signature of authorized Customs Officer		Date of issue		Signature of authorized Certifying Officer	
Date		Signature du fonctionnaire de la douane autorisé		Date d'émission		Signature du fonctionnaire autorisé	

**PART B : FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.**  
**PARTIE B : A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS À L'OIC.**

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier  Customs entry number ..... Numéro d'enregistrement de la douane ..... Observations ..... Observations ..... Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13) .....		19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit  Observations ..... Observations .....	
Place Lieu .....	Date Date .....	Place Lieu .....	Date Date .....
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

ОБРАЗЕЦ БР. 3 (ПРЕВОД)  
ЦЕРТИФИКАТ ЗА РЕЕКСПОРТ  
ФОРМУЛАР R

ФОРМУЛАР ОДОБРЕН ОД: МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ  
22 BERNERS STREET, LONDRES W1P 4 DD,  
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА  
ДО  
...../...../.....

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА РЕЕКСПОРТЕР			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА ИСПРАКАЊЕТО	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ОДРЕДИШНА ЛУКА ИЛИ МЕСТО			
10. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО ----- ----- ----- -----	11. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ ..... ..... ВКУПНО ..... .....	12. ВИД НА КАФЕТО <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГО	13. НЕТО ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА ..... 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ ОЗНАКИ И ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ГОРЕНАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е РЕЕКСПОРТИРАНО ОД ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАВА ОВОЈ ЦЕРТИФИКАТ			
16. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАВА ЦЕРТИФИКАТОТ ..... ДАТУМ ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК		17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ ..... ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ	

ДЕЛ В: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА ЦЕРТИФИКАТОТ ПОПОЛНЕТИОТ ЦЕРТИФИКАТ ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ ..... ЗАБЕЛЕШКИ ..... КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ ПОСТОИ РАЗЛИКА ПОМЕЃУ РУБРИКИТЕ 11 И 13) .....	19. ПОПОЛНУВА ОВЛАСТЕНИОТ НЕЦАРИНСКИ ОРГАН, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И СНАБДЕН СО ТРАНЗИТНИ МАРКИЦИ ЗАБЕЛЕШКИ ..... .....
МЕСТО ..... ДАТУМ .....	МЕСТО ..... ДАТУМ .....
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА ЦЕРТИФИКАТОТ ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

**CERTIFICATE OF RE-SHIPMENT FORM RS**  
**CERTIFICAT DE REEXPEDITION FORMULE**



Form approved by the:  
Formule approuvée par:

**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION**  
**ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE**  
22 Berners Street, Londres W1P 4DD, Angleterre

- 1. Valid for importation or replacement until
- 1. Valide pour importation ou remplacement jusqu'au

**PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY**  
**PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT**

2. Reference No Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Country of re-shipment Pays de réexpédition			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of re-shipment Date de réexpédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants	12. Description of coffee Description du café	13. Net weight of shipment Poids net du lot
----/----/---- ----/----/---- ----/----/---- ----/----/---- ----/----/----	..... ..... ..... ..... ..... Total .....	<input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Torréfié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	..... ..... ..... ..... 14. Unit of weight Unité de poids <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
It is hereby certified that the coffee described above is being re-shipped from the country issuing this Certificate. Il est certifié que le café décrit ci-dessus est actuellement réexpédié par le pays qui délivre le présent certificat.			
16. Customs stamp of issuing country Cachet de la douane du pays délivrant le certificat		17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Date .....	Signature of authorized Customs Officer Signature du fonctionnaire de la douane autorisé	Date of issue Date d'émission	Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé

**PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.**  
**PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ÊTRE TRANSMIS A L'OIC.**

18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane Observations Observations Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13)	19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit Observations Observations		
Place Lieu	Date Date	Place Lieu	Date Date
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

ОБРАЗЕЦ БР. 4 (ПРЕВОД)  
ЦЕРТИФИКАТ ЗА ПРЕТОВАР  
ФОРМУЛАР RS

ФОРМУЛАР ОДОБРЕН ОД: МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ

22 BERNERS STREET, LONDRES W1P 4 DD,  
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА  
ДО

...../...../.....

**ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ**

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА ВО КОЈА СЕ ВРШИ ПРЕТОВАР			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА ПРЕТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ОДРЕДИШНА ЛУКА ИЛИ МЕСТО			
10. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____ ____/____/_____	11. БРОЈ НА ВРЕЌИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ ..... ..... ВКУПНО ..... .....	12. ВИД НА КАФЕТО <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГО	13. НЕТО ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА ..... 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ ОЗНАКИ ИЛИ ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ГОРЕНАЗНАЧЕНОТО КАФЕ Е ПРЕТОВАРЕНО ВО ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАВА ОВОЈ ЦЕРТИФИКАТ			
16. ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ИЗДАЛА ЦЕРТИФИКАТОТ  ..... ДАТУМ ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК		17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ  ..... ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ	

**ДЕЛ В: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА ЦЕРТИФИКАТОТ**

**ПОПОЛНЕТИОТ ЦЕРТИФИКАТ ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО**

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ ..... ЗАБЕЛЕШКИ ..... КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ ПОСТОИ РАЗЛИКА ПОМЕГУ РУБРИКИТЕ 11 И 13)	19. ПОПОЛНУВА ОВЛАСТЕНИОТ НЕЦАРИНСКИ ОРГАН, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И СНАБДЕН СО ТРАНЗИТНИ МАРКИЦИ ЗАБЕЛЕШКИ ..... .....
МЕСТО ..... ДАТУМ .....	МЕСТО ..... ДАТУМ .....
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА ЦЕРТИФИКАТОТ  ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ  ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

**CERTIFICATE OF TRANSIT FORM T**  
**CERTIFICAT DE TRANSIT FORMULE**



Form approved by the  
Formule approuvée par:

**INTERNATIONAL COFFEE ORGANIZATION**  
**ORGANISATION INTERNATIONALE DU CAFE**  
22 Berners Street, Londres W1P 0DT, Angleterre

- 1. Valid for importation or replacement until
- 1. Valida pour importation ou remplacement jusqu'au

**PART A : FOR USE BY ISSUING AUTHORITY**  
**PARTIE A : A REMPLIR PAR LE PAYS DELIVRANT LE CERTIFICAT**

2. Reference No. Numéro de référence	Country Code Code du pays	Port Code Code du port	Serial No. Numéro d'ordre
3. Issuing country Pays émetteur			
4. Country of destination Pays de destination			
5. Name of ship/other carrier Nom du navire ou autre moyen de transport	6. Port of loading/intermediate ports Port de chargement/ports de transit	7. Date of shipment Date d'expédition	8. Leave blank Laisser en blanc
9. Port or point of destination Port ou lieu de destination			
10. ICO Identification Mark Marque d'identification de l'OIC  ----/----/---- ----/----/---- ----/----/---- ----/----/----	11. Number of bags or other containers Nombre de sacs ou autres contenants  ..... Total ..... ..... .....	12. Description of coffee Description du café  <input type="checkbox"/> Green (Crude) Vert <input type="checkbox"/> Roasted Tôrrifié <input type="checkbox"/> Soluble Soluble <input type="checkbox"/> Other Divers	13. Net weight of shipment Poids net du lot    14 Unit of weight Unité de poids <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. Other marks and other relevant information Autres marques et autres renseignements pertinents			
16. It is hereby certified that this Certificate is issued on the basis of Certificate in Form ..... reference number ..... Il est certifié que le présent certificat est délivré sur la base du certificat formule ..... numéro de référence .....			
17. Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification			
Date of issue Date d'émission		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

**PART B: FOR USE WHEN CERTIFICATE IS COLLECTED. COMPLETED CERTIFICATE TO BE FORWARDED TO THE ICO.**  
**PARTIE B: A REMPLIR LORSQUE LE CERTIFICAT EST RECUEILLI. LE CERTIFICAT REMPLI DOIT ETRE TRANSMIS A L'OIC.**

<p>18. NOTATION BY CUSTOMS SERVICE RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR LA DOUANE Certificate collected and coffee imported or placed under Customs control Certificat recueilli et café importé ou placé sous contrôle douanier</p> <p>Customs entry number Numéro d'enregistrement de la douane .....</p> <p>Observations Observations .....</p> <p>Quantity (if different from boxes 11 or 13) Quantité (si elle diffère de celle portée sous 11 ou 13) .....</p>	<p>19. NOTATION BY CERTIFYING AGENCY OTHER THAN CUSTOMS RENSEIGNEMENTS A CONSIGNER PAR UN AUTRE SERVICE DE CERTIFICATION QUE LA DOUANE Certificate collected and credited to Transit Stamp Account Certificat recueilli et porté au crédit du compte des timbres de transit</p> <p>Observations Observations .....</p>		
Place Lieu .....	Date Date .....	Place Lieu .....	Date Date .....
Customs stamp of collecting country Cachet de la douane du pays collecteur		Stamp of Certifying Agency Cachet du service de certification	
Signature or equivalent of authorized Customs Officer Signature (ou équivalent) du fonctionnaire de la douane autorisé		Signature of authorized Certifying Officer Signature du fonctionnaire autorisé	

ОБРАЗЕЦ БР 5 (ПРЕВОД)  
ЦЕРТИФИКАТ ЗА ТРАНЗИТ  
ФОРМУЛАР Т

ФОРМУЛАР ОДОБРЕН ОД: МЕЃУНАРОДНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА КАФЕ

22 BERNERS STREET, LONDRES W1P 4 DD,  
ВЕЛИКА БРИТАНИЈА

1. ВАЖИ ЗА УВОЗ ИЛИ ЗАМЕНА  
ДО

ДЕЛ А: ПОПОЛНУВА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ

2. ВРСКА БРОЈ	ОЗНАКА НА ЗЕМЈАТА	ОЗНАКА НА ЛУКАТА	РЕДЕН БРОЈ
3. ЗЕМЈА КОЈА ГО ИЗДАВА ЦЕРТИФИКАТОТ			
4. ОДРЕДИШНА ЗЕМЈА			
5. НАЗИВ НА БРОДОТ/ДРУГОТО ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО	6. НАТОВАРНА ЛУКА/ТРАНЗИТНА ЛУКА	7. ДАТУМ НА НАТОВАРОТ	8. СЕ ОСТАВА ПРАЗНО
9. ОДРЕДИШНА ЛУКА ИЛИ МЕСТО			
10. ИДЕНТИФИКАЦИОНА ОЗНАКА НА ИСО  -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/----- -----/-----/-----	11. БРОЈ НА ВРЕКИ ИЛИ ДРУГИ ПАКЕТИ  ..... ..... ..... ..... ВКУПНО .....	12. ВИД НА КАФЕТО  <input type="checkbox"/> СУРОВО <input type="checkbox"/> ПРЖЕНО <input type="checkbox"/> РАСТВОРЛИВО <input type="checkbox"/> ДРУГО	13. НЕТО ТЕЖИНА НА ПРАТКАТА  ..... 14. ЕДИНИЦА НА ТЕЖИНА <input type="checkbox"/> kg <input type="checkbox"/> lb
15. ДРУГИ ОЗНАКИ ИЛИ ДРУГИ СООДВЕТНИ ИНФОРМАЦИИ			
16. СО ОВА СЕ ПОТВРДУВА ДЕКА ОВОЈ ЦЕРТИФИКАТ Е ИЗДАДЕН ВРЗ ОСНОВА НА ЦЕРТИФИКАТОТ ФОРМУЛАР.....ВРСКА БРОЈ.....			
17. ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ЦЕРТИФИКАТИ			
..... ДАТУМ НА ИЗДАВАЊЕТО		..... ПОТПИС НА СЛУЖБЕНИКОТ ОВЛАСТЕН ЗА ЦЕРТИФИКАТИ	

ДЕЛ В: СЕ ПОПОЛНУВА ПО ПРИЕМОТ НА ЦЕРТИФИКАТОТ

ПОПОЛНЕТИОТ ЦЕРТИФИКАТ ДА СЕ ДОСТАВИ ДО ИСО

18. ПОПОЛНУВА ЦАРИНСКАТА СЛУЖБА, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И КАФЕТО УВЕЗЕНО ИЛИ СТАВЕНО ПОД ЦАРИНСКА КОНТРОЛА  ВЛЕЗЕН ЦАРИНСКИ БРОЈ..... ЗАБЕЛЕШКИ.....  КОЛИЧИНА (ДОКОЛКУ ПОСТОИ РАЗЛИКА ПОМЕГУ РУБРИКИТЕ 11 И 13)	19. ПОПОЛНУВА ОВЛАСТЕНИОТ НЕЦАРИНСКИ ОРГАН, КОГА ЦЕРТИФИКАТОТ Е ПРИМЕН И СНАБДЕН СО ТРАНЗИТНИ МАРКИЦИ  ЗАБЕЛЕШКИ..... .....
МЕСТО..... ДАТУМ.....	МЕСТО..... ДАТУМ.....
ПЕЧАТ НА ЦАРИНАТА НА ЗЕМЈАТА ШТО ГО ПРИМИЛА ЦЕРТИФИКАТОТ  ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНИОТ ЦАРИНСКИ СЛУЖБЕНИК	ПЕЧАТ НА ОРГАНОТ ОВЛАСТЕН ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ЦЕРТИФИКАТИ  ..... ПОТПИС НА ОВЛАСТЕНОТО ЛИЦЕ

775.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 на Договорот за основните на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

## О Д Л У К А

### ЗА ГАРАНТИРАНИТЕ (ЗАШТИТНИТЕ) ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални производители, како и на индивидуалните производители кои продаваат пченица преку организации на здружен труд (во натамошниот текст: производители) за пченицата од родот на 1980 година им се обезбедуваат гарантирани (заштитни) цени, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	5,00
2) пченица од II класа	4,70
3) пченица од III класа	4,40

Гарантираните (заштитните) цени од став 1 на оваа точка ќе се применуваат на количествата пченица од родот на 1980 година што производителите ќе им ги понудат на организациите за резерви во согласност со одредбите на оваа одлука.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат за пченицата испорачана во месец јули. За секој нареден месец, почнувајќи од месец август, а заклучно со месец мај во наредната година, цените се зголемуваат за 0,025 динари за килограм.

Во месец јуни се применуваат цените од месец мај.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон — натоварна станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелницата во местото на производителите за производители кои се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магазин на организацијата на здружен труд на која ѝ ја продаваат пченицата.

4. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченицата која е зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис, употреблива за човечка исхрана, незаразена од пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, со 2% плевел и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченицата од:

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 40;

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 30;

3) III класа — ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 18.

5. Ако пченицата има поголем или помал процент на плевел, нечистотија или влага од процентот што е предвиден во точка 4 на оваа одлука, цената ќе се намали за процентот на плевелот, нечистотијата или влагата, односно ќе се зголеми за истиот процент. Здробените зрна помали од половина се сметаат како плевел.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од онаа која е предвидена во точка 4 на оваа одлука, гарантираната (заштитната) цена се зголемува, односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. За пченицата која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченицата која има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето сразмерно на процентот на влагата, а најмногу 0,30 дин/kg.

За главноста на пченицата во појак степен и за замачканост и запалност на пченицата цената ќе се намали до 5%.

6. Согласно со член 33 на Договорот за основите на Општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини купуваат пченица од родот на 1980 година по цените од точка 1 на оваа одлука за количините што ќе ги договорат производителите и организациите на здружен труд кои се занимаваат со промет и преработка на пченица, а до количините утврдени со билансите на републиките и со билансите на автономните покраини.

Количините на пченица, над количините откупени по став 1 од оваа точка, ќе ги купува Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи (во натамошниот текст: Дирекцијата) по цените од точка 1 на оваа одлука.

Врз основа на билансите, со договор на Дирекцијата, на организациите за резерви на републиките и на организациите за резерви на автономните покраини се утврдува начинот на реализација на обврските од став 1 на оваа точка.

Договорите склучени според став 1 на оваа точка се регистрираат кај надлежната организација за резерви на републиката односно на автономната покраина на чија територија се наоѓа седиштето на производителот. Рокот за регистрација е 15 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

7. Пченицата откупена по цените од точка 1 на оваа одлука Дирекцијата, организациите за резерви на републиките и организациите за резерви на автономните покраини можат да ја продаваат интервентно по цени што не можат да бидат пониски од пропишаните производителски продажни цени, зголемени за трошоците на откупот, транспортот, чувањето на пченицата за тековната економска година и продажбата.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 898

11 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.



776.

Врз основа на член 31 од Законот за општествена контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/72 и 35/72), во врска со точка 1 на Одлуката за утврдување на основните земјоделски производи што се сметаат како земјоделски производи од интерес за целата земја („Службен лист на СФРЈ“, бр. 40/72) и член 27 од Договорот за основните на општествениот план на Југославија за развој на агроиндустрискиот комплекс во периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77), Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ПЧЕНИЦАТА ОД РОДОТ НА 1980 ГОДИНА

1. Организациите на здружен труд (во натамошниот текст: купувачите) ќе купуваат пченица од родот на 1980 година од организациите на здружен труд кои произведуваат пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители, како и од индивидуалните производители (во натамошниот текст: производителите) по продажните цени на производителите, и тоа за:

	Дин/kg
1) пченица од I класа	5,00
2) пченица од II класа	4,70
3) пченица од III класа	4,40

Цените од став 1 на оваа точка се подразбираат за пченицата испорачана во месец јули. За секој нареден месец, почнувајќи од месец август, а заклучно со месец мај наредната година, цените се зголемуваат за 0.025 динари за килограм.

2. Цените од точка 1 на оваа одлука се подразбираат франко вагон на натоварната станица на производителот, франко магазин на железничката станица на производителот или франко магазин на мелницата за производителите кои се занимаваат со производство на пченица сами или во кооперација со индивидуални земјоделски производители — по избор на купувачот, а за индивидуалните производители — франко магазин на организацијата на здружен труд која врши откуп.

3. Цените од точка 1 на оваа одлука важат за пченицата која е зрела, здрава, без знаци на мувла и туѓ вкус и мирис употреблива за човечка исхрана, незаразена од пченични болести и штетници, со 76 kg хектолитарска тежина, 2% плевел и нечистотија и 13% влага, и тоа за пченицата од:

1) I класа — ако содржи најмалку 13% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 40;

2) II класа — ако содржи најмалку 11,5% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 30;

3) III класа — ако содржи најмалку 10% сурови протеини и седиментациона вредност од најмалку 18.

4. Ако пченицата има поголем или помал процент на плевел, нечистотија или влага од процентот кој е предвиден во точка 3 на оваа одлука, цената ќе се намали за процентот на плевелот, нечистотијата или влагата, односно ќе се зголеми за истиот процент. Здробените зрна помали од половина се сметаат како плевел.

Ако пченицата има поголема или помала хектолитарска тежина од тежината што е предвидена во точка 3 на оваа одлука, продажната цена се зголемува односно се намалува за 0,5% за секој килограм, над или под предвидената хектолитарска тежина. Дропките се земаат предвид. За пченицата која има хектолитарска тежина поголема од 80 kg

ќе се смета дека има хектолитарска тежина од 80 kg.

За пченицата која има процент на влага поголем од 14% цената ќе се намали и за трошоците на сушењето. Трошоците на сушењето се утврдуваат со договор меѓу производителот и купувачот.

За глумисаност на пченицата во појак степен и за замачканост и запалност на пченицата цената ќе се намали до 5%.

5. Купувачите и производителите со договор ги регулираат роковите за преземање и другите услови за испорака на пченицата.

6. Организациите на здружен труд кои вршат откуп и промет на пченица можат цените во прометот да ги формираат според прописите на надлежните општествено-политички заедници.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 899

11 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

777.

Врз основа на член 20 од Законот за паричниот систем („Службен лист на СФРЈ“, бр. 49/76), во врска со одредбите на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/76), а во согласност со Резолуцијата за политиката на остварувањето на Општествениот план на Југославија за периодот од 1976 до 1980 во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78) и со одредбите на Одлуката за целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78), на предлог од Народната банка на Југославија, во согласност со надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

### О Д Л У К А

#### ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ЗАЕДНИЧКАТА ЕМИСИОНА И ПАРИЧНА ПОЛИТИКА И НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА КРЕДИТНАТА ПОЛИТИКА ВО 1979 ГОДИНА

1. Во Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 16/79), во точка 7 став 3 бројот: „13.100.000.000“ се заменува со бројот: „22.400.000.000“.

2. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 960

11 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
д-р Иво Марган, с. р.

778.

Врз основа на член 49 став 2 од Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76 и 36/79) и точка 6 под 17 на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 44/78), чиешто важење е продолжено со Одлуката за продолжување на важењето на Одлуката за критериумите што ќе се применуваат при намалувањето на царината на увозот на специфичната опрема од 1 јули до 31 декември 1978 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 70/78, 6/79, 9/79, 14/79, 21/79, 26/79 и 48/79), Сојузниот извршен совет донесува

## РЕШЕНИЕ

## ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА НА УВОЗОТ НА СПЕЦИФИЧНА ОПРЕМА ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ТРИХЛОРЕТИЛЕН И ПЕРХЛОРЕТИЛЕН

1. На увозот на производи од подолу наведени-те тарифни броеви односно ставови на Царинската тарифа — специфична опрема што се користи во производството на трихлоретилен и перхлоретилен царината ќе се пресметува по стапка од 5%. На така пресметаниот износ се додава износот што претставува разлика помеѓу царината пресметана по стапките пропишани во Царинската тарифа и царината пресметана по стапка од 5%, намален за 50%:

„Тарифен  
број на  
Царинската  
тарифа

На именување

1	2
84.10/3в	Центрифугални пумпи во „S“ изработка Ех. Пумпи за перхлоретилен и тетрахлоретилен, со капацитет од 6 m <sup>3</sup> /h, во „S“ изработка
84.11/4а-2	Вентилатори за агресивни гасови Ех. Вентилатори на дестилациони колони, во „S“ изработка, заштитени со зекафен
84.17/2ж-2	Машини и уреди за разладување на материјали, друго Ех. — Изменувачи на топлината за издвојување на хлороводородна киселина од отпадните гасови, изработени од специјално стакло — Уреди за кондензација на перхлоретилен и трихлоретилен, изработени од специјален графит — Ладилници за трихлоретилен, перхлоретилен и отпадни гасови, изработени од графит и заштитени со зекафен
84.17/2ж	Машини, уреди и опрема, и нивни делови, друго Ех. — Прегрејувачи на тетрахлоретан, изработени од никел и од мек челик

1	2
	— Уреди за сушење на тетрахлоретан, изработени од тефлон и заштитени со зекафен — Уреди за десорпција на хлор од тетрахлоретан, изработени од никел — Евапоратори за испарување на тетрахлоретан, изработени од чист никел — Дефлегматори за раздвојување на парата на потешки и полесни фракции, изработени од челик отпорен на киселини
84.18/2а	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување на гасови (вклучувајќи и воздух) Ех. Филтри за пречистување на издуните гасови од дестилациони колони, заштитени со зекафен
84.18/2е	Уреди и апарати за филтрирање или пречистување на други течности Ех. — Уреди за раздвојување на трихлоретилен од водата, изработени од челик, стакло или обложени со зекафен — Уреди за пречистување на тетрахлоретан, преслечени со олово
84.59/8к	Други машини и механички уреди Ех. — Реактори за хлоролиза, изработени од никел — Колони за производство на течна солна киселина со апсорпција на хлороводород со помош на вода, изработени од материјали отпорни на солна киселина — Уреди за неутрализација на трихлоретилен и перхлоретилен, обложени со зекафен — Уреди за стабилизација на трихлоретилен и перхлоретилен, од огноотпорно стакло со влошки од тефлон
85.19/1г	Разводни командни табли во „S“ изработка Ех. Командни разводни табли за автоматско управување со процесот на производството на трихлоретилен и перхлоретилен.“

2. Ова решение се применува на увозот кој се врши од 1 јануари до 31 октомври 1979 година.

3. Ова решение влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 894

18 октомври 1979 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,  
Драгољуб Ставрев, с. р.

779.

Врз основа на член 4 од Законот за преземање обврски на федерацијата за враќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 година ("Службен лист на СФРЈ", бр. 36/79), сојузниот секретар за финансии пропишува

## УПАТСТВО

### ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ БАРАЊА И ЗА КОНТРОЛА НА ВТАСАНИТЕ АНУИТЕТИ

1. Основните организации на здружен труд и други самоуправни организации и заедници што претпеле штета од земјотресот во 1979 година на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора поднесуваат барања за плаќање на ануитетите по кредитите од член 2 на Законот за преземање обврскуваат барање за плаќање на ануитетите по определени кредити одобрени на организациите на здружен труд и на други самоуправни организации и заедници на подрачјето на Социјалистичка Република Црна Гора што го погоди земјотресот во 1979 година, најдоцна 30 дена пред рокот на втасаноста на ануитетите.

2. Организациите и заедниците од точка 1 на ова упатство поднесуваат барања за плаќање на овие ануитети што втасале од 15 април до 15 декември 1979 година.

3. Барањето за плаќање на ануитетите, заверено од банката, од друга финансиска организација односно од фондот на федерацијата за кредитирање на побрзој развој на стопански недоволно развиените републики и автономни покраини, организациите и заедниците од точка 1 на ова упатство го поднесуваат до Републичкиот фонд за обнова и изградба на подрачјето настрадано од катастрофалниот земјотрес во Социјалистичка Република Црна Гора (во натамошниот текст: Фондот).

4. Кон барањето за плаќање на ануитетите подносителот на барањето поднесува фотокопија на договорната документација со соодветната банка, распоред на втасувањето на ануитетите и потврда од општинската комисија за процена на штетата како доказ дека претрпел штета од земјотресот во 1979 година, книговодствена документација за основните средства, како и друга документација од која може да се утврди правото на поднесување барање.

5. Откако ќе изврши суштинска контрола на поднесените барања, фондот составува список на организациите и заедниците од точка 1 на ова упатство и, со приложената документација и со свое мислење, го доставува до Народната банка на Југославија — за втасаните ануитети од член 2 точка 1 на Законот, а за втасаните ануитети од член 2 точ. 3 и 4 на Законот — до Сојузниот секретаријат за финансии.

6. Контрола на барањата и на документацијата по кредитите од член 2 на Законот врши Сојузната буџетска инспекција.

7. Ова упатство влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во "Службен лист на СФРЈ".

Бр. 8813/1

16 октомври 1979 година

Белград

Сојузен секретар за  
финансии,  
инж. Петар Костиќ, с. р.

780.

Врз основа на член 26 од Законот за производство и промет на опојни дроги ("Службен лист на СФРЈ", бр. 55/78), Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита пропишува

## ПРАВИЛНИК

### ЗА СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА ЕВИДЕНЦИИТЕ И ИЗВЕШТАИТЕ И ЗА РОКОВИТЕ НА ДОСТАВУВАЊЕ ПОДАТОЦИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО И ПРОМЕТОТ НА ОПОЈНИ ДРОГИ

#### Член 1

Организациите на здружен труд, земјоделските задруги и земјоделците кои одгледуваат афион наменет за производство на опојни дроги (во натамошниот текст: опиумски афион) водат евиденција која ги содржи следните податоци:

- 1) површина засеана со опиумски афион;
- 2) број на одобрението и назив на органот што го издал одобрението за одгледување на опиумски афион;
- 3) количина на опиумскиот афион обран од засеаната површина;
- 4) назив и седиште на организацијата на здружен труд овластена за откуп на опиумски афион со која е склучен договор за откуп на опиумски афион;
- 5) количина на предадениот опиумски афион и датум на предавањето на опиумскиот афион на овластената организација на здружен труд.

#### Член 2

Организациите на здружен труд кои вршат откуп на опиумски афион водат евиденција која ги содржи следните податоци:

- 1) назив и седиште на организацијата на здружен труд или на земјоделската задруга, односно презиме, име и адреса на земјоделецот, со кој е склучен договор за откуп на опиумски афион;
- 2) количина на откупениот опиумски афион;
- 3) датум на извршениот откуп на опиумски афион;
- 4) назив и седиште на организацијата на здружен труд на која ѝ е предаден опиумски афион;
- 5) издадена количина на опиумски афион;
- 6) залихи на опиумски афион на почетокот и на крајот од извештајниот период.

#### Член 3

Организациите на здружен труд кои вршат преработка на опиумски афион и производство на опојни дроги водат евиденција која ги содржи следните податоци:

- 1) залихи на опиумски афион на крајот од претходната календарска година;
- 2) залихи и видови на опојни дроги на крајот од претходната календарска година;
- 3) количина на опиумски афион преработен во опојни дроги;
- 4) произведени количини и видови на опојни дроги;
- 5) количини и видови на опојни дроги преработени во други опојни дроги;
- 6) количини и видови на опојни дроги потрошени за изработка на лекови;
- 7) залихи на опиумски афион на крајот од текушната година;
- 8) залихи на опојни дроги на крајот на текушната година.

#### Член 4

Организациите на здружен труд кои вршат увоз, извоз или промет на опојни дроги водат евиденција која ги содржи следните податоци:

- 1) залихи на опојни дроги на крајот од претходната година;
- 2) набавени, увезени и испорачани количини и видови опојни дроги;
- 3) назив и седиште на продавачот односно на купувачот;
- 4) број на увозната односно извозната дозвола врз основа на која е извршен увоз односно извоз на опојна дрога;
- 5) датум на набавката односно на испораката на опојна дрога;
- 6) количини и видови на опојни дроги кои се наоѓаат на залихи на крајот од годината.

## Член 5

Организациите на здружен труд, земјоделските задруги и земјоделците од член 1 на овој правилник му доставуваат на надлежниот републички односно покраински орган годишни извештаи со податоците пропишани со овој правилник, до 31 јануари наредната година.

Покрај годишните извештаи, организациите на здружен труд кои вршат увоз и извоз на опојни дроги им доставуваат на органите од став 1 на овој член тримесечни извештаи за увезените и извезените количини и за видовите опојни дроги, во рок од 15 дена од денот на истекот на тримесечјето за кое се доставува извештајот.

## Член 6

Надлежните републички односно покраински органи му доставуваат на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита збирни извештаи од член 5 став 1 на овој правилник до 31 март за минатата година, а извештаите од член 5 став 2 на овој правилник — во рок од 30 дена од денот на истекот на тримесечјето за кое се доставува извештајот.

## Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 2985

15 август 1979 година

Белград

Претседател  
на Сојузниот комитет за  
труд, здравство и соци-  
јална заштита,  
Светозар Пеповски, с. р.

781.

Врз основа на член 66 став 1 во врска со член 65 став 2 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

## О Д Л У К А

## ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ СО ДВИЖЕЊЕТО НА ПРОСЕЧНИТЕ ТРОШОЦИ НА ЖИВОТОТ

1. Старосните, инвалидските и семејните пензии, усогласени според чл. 64 и 65 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, се усогласуваат со движењето на просечните трошоци на животот во Социјалистичка Федеративна Република Југославија така што, почнувајќи од 1 октомври 1979 година, се зголемуваат за 6% од исплатената пензија за месец

септември 1979 година според чинот и класата што во смисла на член 17 став 2 од тој закон, служеле за определување на пензискиот основ.

2. Вкупниот износ на пензијата и на додатокот кон пензијата на носителите на „Партизанска споменица 1941“ на лицата одликувани со Орден на народен херој и на борците од Шпанската народноослободителна и револуционерна војна од 1936 до 1939 година не може да го премине износот на највисокиот месечен личен доход на функционерите на Собранието на СФРЈ од претходната година.

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 46-1

17 октомври 1979 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,  
Мирко Нововиќ, с. р.

782.

Врз основа на член 66 став 1 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници („Службен лист на СФРЈ“, бр. 32/78), Собранието на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници донесува

## О Д Л У К А

## ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПЕНЗИИТЕ ЗА 1980 ГОДИНА

1. Старосните и инвалидските пензии и семејните пензии, остварени или усогласени според Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, определени од пензискиот основ што го сочинува платата според прописите за платите на активните воени лица што важел во декември 1978 година, се усогласуваат во 1980 година.

2. Старосните и инвалидските пензии се усогласуваат со утврдување на нов пензиски основ, што го сочинува платата на чинот, односно на класата во смисла на член 17 став 4 од Законот за пензиското и инвалидското осигурување на воените осигуреници, што според прописите за платите на активните воени лица што важеле во декември 1979 година, им припаѓа на активните воени лица од соодветен чин односно класа, како и посебните додатоци во смисла на член 64 став 3 на тој закон.

Семејните пензии се усогласуваат со утврдување на нов основ за определување на семејната пензија, што го сочинува усогласената старосна, односно инвалидска пензија во смисла на став 1 од оваа точка.

3. Пензиите од точка 2 на оваа одлука се усогласуваат по службена должност, а новите износи на така усогласените пензии припаѓаат од 1 јануари 1980 година.

4. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 47-1

17 октомври 1979 година

Белград

Собрание на Заедницата на социјалното осигурување на воените осигуреници

Претседател,  
Мирко Нововиќ, с. р.

**НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА**

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК — СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

Се разрешува од должноста помошник — сојузен секретар за надворешна трговија Филип Бабиќ и се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Е. л. бр. 866

11 октомври 1979 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК — СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

Се разрешува од должноста помошник — сојузен секретар за надворешна трговија Борис Голешчек и се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Е. л. бр. 867

11 октомври 1979 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган**, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

**РЕШЕНИЕ****ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ПОМОШНИК — СОЈУЗЕН СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА**

Се разрешува од должноста помошник — сојузен секретар за надворешна трговија д-р Берислав Блажевиќ и се става на располагање во смисла на

член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

Е. л. бр. 868

11 октомври 1979 година

Белград

**Сојузен извршен совет**

Потпретседател,  
д-р **Иво Марган**, с. р.

**ОДЛИКУВАЊА****УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛОТ  
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА  
ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

Од СР Хрватска

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНИ  
ЗРАЦИ**

Бипало Јозе Марко, Ерцеговиќ Шимуна Иван, Лоренциј Грге Милан, Нишевиќ Ђуре Вујо, Поповиќ Ђуре Никола, Шипиќ Стипе Анте, Видаковиќ Ђуре Ђуро, Војводиќ Николе Миле, Зајц Ивана Мирослав;

— за особени заслуги во создавањето и ширењето на братството и единството меѓу нашите народи и народности

**СО ОРДЕН БРАТСТВО И ЕДИНСТВО СО СРЕБРЕН  
ВЕНЕЦ**

Бојанц Јосипа Вид, Букал Аугуста Стјепан, Буковац Маџије Живко, Дадиќ Филипа Иван, Делиќ Стевана Драган, Гојковиќ Гаје Петар, Грегурек Ивана Стјепан, Херак Славка Стево, Крајновиќ Саве Драган, Маџаревиќ Остоје Илија, Максимовиќ-Богатиќ Ивана Злата, Малбаша Марка Душан, Мариновиќ Марка Иван, Милаковиќ Јове Миленко, Мишиќ-Павковиќ Томе Зора, Премец Петра Иван, Шајатовиќ Милана Милош, Вериќ Мије Тана;

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

**СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ**

Атлија Стјепана Мато, Вахмајер Андрије Франьо, Безиќ Звонимира Крешимир, Чанжек-Бјелајец Василије Вера, Дуиќ Марка Иван, Гавриловиќ Лазара Миленко, Граора Косе Илија Грегорко Владимира Драгутин, Нарр Драгутина Антун, Ивковиќ Томе Стјепан, Јеласка Дује Анђелко, Краљ Конрада Алберт, Марковиќ Марка Анте, Меанлија Љубана Драган, Међиморец Јосипа Винко, Микан Јуре

Стјепан, Милошевиќ Раде Милорад, Мишиќ Јазара Раде, Петровиќ Стеве Милош, Прпиќ Анте Ранко, Радош Илије Бранко, Савиќ Николе Бошко, Стојковиќ Јагоша Ананије, Штефанац Миладина Здравко, Урем Јерка Анте, Вујновиќ Глише Јово;

— за особени заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручните знаења и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО ЗЛАТНИ МЕЧЕВИ

Иванчевиќ Ђуре Стево;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

#### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Бастаја Милана Никола, Буниќ-Првчиќ Стјепана Катица, Медаковиќ Драгана Милан, Миоковиќ Дане Милан, Пецко Стеве Драгутин, Шоштарко-Лазариќ Марка Еуфимија;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

#### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Бартуловиќ Вигрила Миљенко, Бришевац-Беч Милана Душанка, Буњевчевиќ Ђуре Ђорђе, Цергол Леона Вилко, Црнковиќ Казимира Антуц, Чепек Томе Алојз, Ѓук Симе Јован, Дазгиќ Милутина Ненад, Делавец Ивана Славко, Дукиќ Митра Душан, Ђелековчан Флоријана Фрањо, Фумиќ Николе Никола, Гериќ Мате Емил, Главиќ-Краљ Ивана Ирена, Грабер Густе Иван, Грандиќ Имбре Валент, Грубор Стојана Стево, Хемар Блажа Алојз, Херак Прокс Вељко, Ивиќ Ђуре Иван, Јагиќ-Црквенчиќ Игнаца Дора, Јерговиќ-Прешецки Ивана Катица, Јурлина Кузмана Анте, Калиниќ-Гвозденовиќ Лазе Љуба, Канижанец Стјепана Иван, Коровљевиќ Игње Здравко, Костањшек Фрање Златко, Ковачевиќ Мате Славко, Крајачиќ Јосипа Иван, Лаштре-Тошиќ Луке Среќка, Лоњак Јосипа Валент, Лукачек-Вајачиќ Марка Марија, Марас-Рајко Антона Славица, Меѓимурец Ивана Љубомир, Николиќ Милутина Александар, Новаковиќ Стјепана Барбара, Петрач Стјепана Аугуст Петровиќ Милутина Бранко, Пилиповиќ-Бруновиќ Ђуре Вера, Поповиќ Ѓирила Драгутин, Премец Ђуре Бранко, Пухач Томе Ђуро, Рестек Фрање Иван, Рибариќ Ивана Миле, Селаковиќ Јачима Мирољуб, Стјепановиќ Симе Мане, Шкориќ Јове Ђуро, Витановиќ Васе Милош, Врдољак-Сладе Блаже Динка, Вуксан-Калишник Алојза Станислава, Завртник Марије Мартин;

— за залагање и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

#### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Ајхингер Томислава Томо, Атлија-Јерковиќ Ивице Злата, Бабац Шиме Грго, Бабиќ Бранка Триво, Бадалин Милутина Боривој, Бадовињац Дани-

јела Никола, Бајчиќ Антуна Фрањо, Баленовиќ Фрање Мато, Вјелош Миле Душко, Богданиќ Гаше Иван, Боровиќ Фрање Јосип, Вожиќ Мије Фрањо, Врлечиќ Николе Јанко, Будисављевиќ Миле Буди, Бусија Фрање Вјекослав, Црногорац Јанка Душан, Чејван Османа Смиљ, Чевизовиќ Марка Богдан, Ѓушиќ Николе Јово, Дасовиќ Павао Милан, Делиќ Раде Бошко, Девчиќ Миле Никола, Дијаношиќ Андрије Иван, Драгојловиќ Жарка Озрег, Дрезга Душана Душанка, Дрвар-Гериќ Ивана Марија, Дудуковиќ Милића Дојчин, Дудуковиќ Милована Милета, Дудуковиќ Тодора Милош, Думбовиќ Јанка Владо, Ѓаковиќ Миле Ђуро, Ѓиновиќ Стевана Димитрије;

Ђурђина Томе Фрањо, Филиповиќ Стјепана Милан, Гадек Ивана Мато, Галовиќ Филипа Мате, Главаш Мехе Омер, Голуб-Прешецки Ивана Маргита, Грегурек Стјепана Иван, Грубиќ-Петса Милан, Хорват-Јакопчин Фрање Милица, Хребац Мате Стјепан, Хумек Марија Драгутин, Иванишевиќ Исе Јован, Јагровиќ Ђуре Петар, Јакупец Фрање Иван, Јошт Стјепана Јосип, Кахримановиќ Мумина Кахро, Кауриќ Фрање Фрањо, Кљајиќ Милана Ђуро, Кнежевиќ Милоша Андрија, Комљеновиќ Љубомира Стјепан, Кончар-Пребег Јосипа Ката, Кошчак Мате Јулиус, Ковачиќ Фрање Драган, Козариќ Андрије Иван, Козлина Миле Станко, Козулиќ Вјекослава Фрањо, Кршпак Хамдије Мухарем, Кучековиќ Мије Андрија, Малешевиќ Милоша Невенка, Марковиќ Мате Иван, Мехиновиќ Ибре Мухарем, Мемиќ Салиха Хусеин, Михајловиќ Стјепана Ањеља, Микуландра Јерка Мато, Милојковиќ Драгољуба Никола, Милошевиќ Милка Благоје, Мужина-Нову Виктор Злата, Наџи Николе Јосип, Немет Стјепана Марија, Обрановиќ Николе Јово;

Овчариќ Валента Ђуро, Падавиќ Јована Станко, Павлек Мије Владо, Печевски Јосипа Стјепан, Реер Злате Бранимир, Петровиќ Петра Војо, Пориќ Павла Фрањо, Пожгај Ивана Јосип, Продановиќ-Маричиќ Стеве Воѕилка, Радаковиќ Гаше Никола, Раданац Стеве Стево, Радмиловиќ Игнатије Чедо, Радошевиќ Јакова Иван, Ракиќ Стеве Душан, Ракиќ-Радаковиќ Миле Зорка, Репиќ Ђуре Фрањо, Ројц Ивана Фаника, Рукавина Светозара Славко, Савиќ Михајла Мијо, Савиќ-Трбовиќ Илије Нада, Савиќ-Нершиќ Фердинанда Невенка, Савиќ Стојана Рајко, Сеферовиќ Беџира Махмут, Секулиќ Митра Никола, Сивец Мирка Фрањо, Смољановиќ Боже Никола, Собочанец Томе Стјепан, Сокач Мате Валент, Србљанин Милана Драган, Станиќ Мате Мато, Станиќ Милана Томислав, Стубиќ Илије Драгутин, Шрбец-Шпирк Јосипа Катица, Штаби Ђуре Ђуро, Тадиќ Стојше Стево, Тручич Ивана Стјепан, Турк Фабијана Милан, Тушек-Шешиќ Николе Милка, Угарковиќ Николе Томислав, Видек Петра Иван, Видосављевиќ Драгише Петар, Винчек Ђуре Ђуро, Зетовиќ-Сипиќ Петра Иванка, Живановиќ-Шкуфца Јасипа Цвета, Живко Ивана Матија, Савиќ Гаје Милутин;

— за заслуги во развивањето и реализирањето на концепцијата на општонародната одбрана и за успеси во подигањето на военостручните знаења и борбената готовност на нашите граѓани

#### СО ОРДЕН ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ СО СРЕБРЕНИ МЕЧЕВИ

Бићаниќ Ивана Никола, Комес Виктор Иван, Котур Михајла Драгомир, Магдиќ Јосе Иван, Микулец Алексе Иван, Стрнад Алексе Јосип;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Баричевиќ Анте Петар, Белчиќ-Блажотиќ Игнаца Марија, Блажековиќ Мате Златко, Богдановиќ Манде Даниел, Брглес Вилима Стјепан, Цулек-Лајтман Андрије Цецилија, Чала-Јурин Анте Мирослава, Чеси Стјепана Мијо, Дудуковиќ Петра Урош, Дукиќ Ђуке Јандро, Фришчиќ Стјепана Јосип, Гротиќ-Зеговиќ Павла Слава, Грозданиќ Раде Милсрад, Јалшиќ Фране Иван, Кључариќ Фране Фране, Кончар-Шеновиќ Ивана Злата, Кухариќ Ивана Драгутиќ, Кукиќ Симе Петар, Кузмиќ-Лакуш Игнаца Љубица, Мариќ Младена Милан, Матјашиќ Андрије Јосип, Микулеќ-Варговиќ Мије Емица, Павковиќ Томе Милка, Перша Ивана Иван, Петровиќ-Марковиќ Мате Тереза, Пољак Ђуре Стојан, Штефанец Андрије Фране, Штенгл-Иваниќ Луке Драгица, Вратариќ Едварда Ана;

— за залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Бајагиќ-Милковиќ Мије Славка, Бајт Антуна Стјепан, Бакиќ Паве Богдан, Васта Богдана Урош, Буван Ђуре Дамјан, Будановиќ-Мартиновиќ Николе Нада, Добрениќ Николе Велимир, Драженовиќ Миле Станко, Дудуковиќ Милоша Васан, Дујиќ-Новосел Радослава Анкица, Цафо Николе Мијо, Ђелековчан-Пети Ивана Марија, Ђогиќ-Цергољ Лесна Даница, Ђуриќ Стјепана Никола, Гашпаровиќ-Рендулиќ Драгутина Манда, Гушиќ-Куртиќ Антона Вјекослава, Харамџија-Штрек Ивана Анкица, Хорватиќ Петра Андрија, Хрвоиќ-Спевец Елза, Ханковиќ Милована Никола, Једнак Дмитра Славко, Јовановиќ-Јуричиќ Пио Елизабета, Јурчевиќ Шиме Злата;

Јурчиќ Паве Винко, Јуричан Алексе Аница, Јурковиќ Луке Никола, Канижај Казимира Алојз, Кардаш Мате Мирјана, Келерајтер Милана Стјепан, Клаиќ Томе Милан, Кордиќ Савана Радован, Косец Стјепана Иван, Крајиќ Ципријан Вид, Крамар Ивана Фердинанд, Криштоф Јосипа Бранко, Кулишиќ Мирка Јосо, Мапаќања-Буковиќ Михајла Вероника, Мајцен Ивана Фране, Мајнариќ Стјепана Невенка, Мацула-Scott Стјепана Вјера, Маринчиќ Пере Лука, Маринковиќ Воже Милан, Марјановиќ Ивана Маријан, Марковиќ-Радмиловиќ Јове Милка, Мартиновиќ Милоша Милан, Микинац Фране Мартин, Миодраговиќ Јована Милован, Мишир Филипа Стјепан, Мишковиќ Саве Вукица, Млинариќ Ивана Стјепан, Ничевски Најде Љубица, Новаковиќ Анте Јања, Новаковиќ Милана Милиќ, Његосан Саве Мирослав, Окановиќ Мехмеда Хасан, Пејновиќ Милана Андрија, Перковиќ Стјепана Јосип, Премор Станка Дубравка, Прерадовиќ Гојка Душан, Прошиќ Мирка Слободан, Радошевиќ Ђуре Петар, Радуловиќ Дмитра Лазо, Радуловиќ Милана Марко, Рак Ивана Марија, Ралиќ Илије Милош, Сафиќ Махмута Жељко, Силиќ Мехе Мухарем, Солдат Јове Миле, Шебастијан Стјепана Фране, Шлезингер Жиге Божидар, Шмит Фране Стјепан, Шнајдер Ивана Иван, Шојат Фране Мирослав, Шушулиќ-Мунижаба Раде Милева, Тинтор Љубана Милан, Валента Мате Иван, Вегеш Петра Васо, Вего Мирка Рудолф, Винчек Ивана Стјепан, Вргод-Маланр Ивана Неда, Вучковиќ Миле Дане, Вукелиќ Данила Милан, Вуксвиќ Анте Леополд, Зделар Мије Ђуро, Зеќ Антолиќ Штефица, Зухриќ Мустафе Афан;

— за заслуги и постигнати успеси во работата на општинародната одбрана

### СО МЕДАЛ ЗА ВОЕНИ ЗАСЛУГИ

Буреќ Катице Стјепан, Иваниќ Мате Иван.

Бр. 15

5 февруари 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

### У К А З

### ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 337 точка 4 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и член 4 од Законот за одликувањата на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат:

Од СР Словенија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Меглич Андреја Станко;

— за заслуги на полето на јавната дејност со која се придонесува кон општиот напредок на земјата

### СО ОРДЕН НА РЕПУБЛИКАТА СО БРОНЗЕН ВЕНЕЦ

Јургеле Томажа Јанез, Мертељ Франца Франц;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

### СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Голмајер Игнаца Франц, Коцјанчич Јанеза Јанез;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

### СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Бакса Ивана Павао, Чебавс Јакоба Јоже, Дебелак Јанеза Павел, Книфид-Добникар Франца Ангела, Муховец Франца Винко, Облак Ивана Алојз;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

### СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Калич Франца Алојз;

— за залагање и постигнати успеси во работата

### СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Хрибар Станка Вилемина;

## Од СР Србија

— за особени заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Того Владе Лазар, Јеремиј Јеремије Славко, Мајсторовиќ Дмитра Ђуро, Паниќ Милутина Велимир, Радивојевиќ Радмила Велимир;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за социјалистичката изградба на земјата

## СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО СРЕБРЕНА СВЕЗДА

Голубовиќ Николе Спасоје, Станиќ Обрада Милоје;

— за заслуги и постигнати успеси во работата од значење за напредокот на земјата

## СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО СРЕБРЕН ВЕНЕЦ

Алексиќ Чедомира Богомир, Чикариќ Тиодора Властимир, Думановиќ Душана Србислав, Ђоковиќ Живадица, Славољуб, Ђорђевиќ Владана Миљко, Ђорђевиќ Лазара Мирослав, Ђуровиќ Живојина Љубинко, Ђркиќ Драгомира Милош, Ивовиќ Миличка Ненад, Глишиќ Михајло Милош, Караулиќ Радомира Јовиша, Кљајиќ Милана Радивоје, Крстиќ Драгомира Миладин, Кузмановиќ Владимира Богомир, Кузмановиќ Ратка Марко, Лазаревиќ Љубисава Миодраг, Лазиќ Борисава Милан, Мајсторовиќ Дмитра Степа, Михајловиќ Милана Михајло, Миладиновиќ Радојка Бранко, Милентијевиќ Војислава Миодраг, Милојковиќ Борисава Владислав Милошевиќ Живка Остоја, Мишашевиќ Богдана Радул, Мириќ Стевана Милосав, Мукер Радивоја Дивна, Николиќ Божина Радисав, Обрадовиќ Драгомира Миодраг, Оцокољиќ Милица Милоје, Павловиќ Милвоја Миодраг, Пешиќ Светислава Мирољуб, Пештерац Миленка Милан, Петковиќ Станимира Бранислав, Петровиќ Јездимира Милорад, Петровиќ Драгомира Милован, Петровиќ Аритона Владимир, Полић-Раденковиќ Раденка Милица, Полић Милана Обрен Полић Гвоздена Живко, Поповиќ Миомира Душан, Раденковиќ Раденка Милорад, Радовиќ Здравка Владан, Радчловиќ Бранка Радош, Рашковиќ Адама Рашко, Ружиќ Станимира Александар, Сариќ Милена Милован, Савовиќ Миодрага Милутин, Сеочанац Добросава Милан, Стањевиќ Милорада Момчило, Стојановиќ Николија Сава, Тодоровиќ Војислава Живорад, Топличкиќ Станка Александар, Тоскиќ Љубомира Миладин, Величковиќ Живадица Драгомир, Веселиновиќ Милена Љубивоје, Вукосављевиќ Драгомира Тиосав, Вулетиќ Љубодрага Велибор, Живковиќ Радована Горђе;

— за залагање во социјалистичката изградба на земјата

## СО МЕДАЛ ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД

Цлетковиќ Милосава Влајко;

— за залагање и постигнати успеси во работата

## СО МЕДАЛ НА ТРУДОТ

Ђуричиќ Радише Сава, Ђуровиќ Живојина Лазар, Гајиќ Илиј Рајка Даница, Иванковиќ-Кртиниќ

Томе Јованка, Јовановиќ Милашина Радојица, Ка-рамарковиќ Љубисава Рафајло, Максимовиќ Боровоја Драгослав, Милошевиќ Богомира Живадин, Нинковиќ-Дамјановиќ Јована Анђелка, Ристиќ Милана Душан, Ристиќ Момира Светомир, Смиљковиќ Миодрага Миадин, Шеровиќ Милана Вељко, Вукадиновиќ Раденка Владимир, Вуловиќ Милуна Томислав.

Бр. 24

23 февруари 1979 година  
Белград

Претседател  
на Републиката,  
Јосип Броз Тито, с. р.

## СОДРЖИНА:

	Страна
769. Одлука за утврдување на основицата за усогласување на личните доходи на функционерите што ги избира или именува Собранието на СФРЈ — — — — —	1697
770. Одлука за усогласување на надоместот на личниот доход на делегатите што го остваруваат надоместот на личниот доход во Собранието на СФРЈ — — — — —	1697
771. Уредба за начинот и условите под кои корисниците на општествени средства можат кај Службата на општественото книговодство да отвораат и укинуваат сметки регулиран — — — — —	1697
772. Одлука за измена на Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран — — — — —	1700
773. Одлука за обврската за поведување постапка на самоуправно спогодување на организациите на здружен труд за увозот на сурово кафе во 1980 година — —	1701
774. Одлука за обврската за прибавување определени уверенија при прометот на кафе — — — — —	1701
775. Одлука за гарантираните (заштитните) цени на пченицата од родот на 1980 година — — — — —	1712
776. Одлука за продажните цени на пченицата од родот на 1980 година — — — — —	1713
777. Одлука за измена на Одлуката за остварување на целите и задачите на заедничката емисиона и парична политика и на заедничките основи на кредитната политика во 1979 година — — — — —	1713
778. Решение за намалување на царината на увозот на специфична опрема за производство на трихлоретилен и перхлоретилен — — — — —	1714
779. Упатство за поднесување барања и за контрола на втасаните ануитети — —	1715
780. Правилник за содржината и начинот на водење на евиденциите и извештаите и за роковите на доставување податоци за производство и прометот на опојни дроги —	1715
781. Одлука за усогласување на пензиите со движењето на просечните трошоци на животот — — — — —	1716
782. Одлука за усогласување на пензиите за 1980 година — — — — —	1716
Назначувања и разрешувања — — — — —	1717
Одликувања — — — — —	1717